

КРАТКА БИОГРАФИЈА



Име/Презиме **Благојче Трповски**

Моментално вработување **Директор за производство АД ЕЛЕМ**

Работно искуство

Дата	1987
Работно место	Технички Аналитичар за заштита на работа
Главни активности и одговорности:	<ul style="list-style-type: none">– Мерења во областа на електричната енергија– Мерења на отпорност,– Мерења на заземјувања,– Мерења на напони на чекор и допир...– Студија за мерења и оценка на вредностите на напон на чекор и допир во погоните на Фабрика за електрични проводници Светозарево – Јагодина
Име и адреса на работодавачот	Рударски Институт - Скопје, Завод за заштита на работа
Тип на бизнис или сектор	Заштита на работа
Дата	од 1987 до 1992
Работно место	Студиски аналитичар
Главни активности и одговорности:	<ul style="list-style-type: none">– Општи енергетски биланси,– Студиска проценка на предвидени хидро-енергетски објекти во Македонскиот енергетски биланс,...– Студија за развој на комплексната енергетика во Македонија за 2000 и 2010 (во соработка со Институт Хрвоје Пожар –Загреб)– Студија за можни локации на хидроелектрани во Македонија и нивно вклопување во електроенергетскиот биланс на ЕСМ за 2000 и 2010– Информатичко опремување на Институтот во рамките на кое се набавени и пуштени во работа UNIX RISC сервери, графички станици, ИСКРА RSX-11 станици и вмрежени во TCP/IP околина
Име и адреса на работодавачот	АД ЕМО, Институт за Енергетика
Тип на бизнис или сектор	Студии за комплексна енергетика
Дата	од 1992 до Декември 2004
Работно место	Одговорен Инженер за системски работи во Технички Систем за Управување

Главни активности и одговорности:	Скопје <ul style="list-style-type: none"> - Имплементација на софтвер за долгорочно планирање на енергетскиот биланс на ЕСМ во соработка со EMPROS SYSTEMS, USA - Имплементација на софтвер за краткорочно планирање на електрична енергија во ЕСМ во соработка со ЈП ЕПС, СЦГ - Имплементација на SCADA софтвер, опрема и комуникација за НДЦ во соработка со Институт Михајло Пупин-Белград, СЦГ - Имплементација и поврзување на ЕСМ на Интернет и приватна мрежа на ЕСМ - Тендер за набавка на Energy Management System во соработка со EDF Consulting Services – France - Тендер за ревитализација на ХЕЦ во ЕСМ- Системи за автоматизација на водењето на ХЕЦ во соработка со ЕТФ-Скопје - Имплементација на Energy Management System софтвер, опрема и комуникација (ICCP, AGC, State Estimator, SCADA, Contingency Analysis, Dispatcher Simulator) - испорачател SIEMENS AG PT&D, Vienna, Austria - Тендерска документација за набавка на системи за надзор и управување како и имплементација, пуштање во погон и одржување во ТС Скопје 4, ТС Скопје 5, ТС Дуброво, ТС Битола2, ТС Дуброво - Тендерска документација за набавка на опрема и софтвер за диспечерски систем во ЕД Струмица, Крива Паланка - Воспоставување на Inter Center Communication Process (ICCP TASE.2) со сите ХЕ во Македонија и ЕКЦ Белград, СЦГ - Разни проекти за воспоставување на комуникација на ниво на TCP/IP - Изработка на web страна за ЕСМ и новата web страна за ЕСМ - Членување во работна група за телеинформатика и телекомуникации во рамките на Southeast Europe Coordination Initiative (SECI), Telecommunication and Teleinformation Project
Име и адреса на работодавачот	Електростопанство на Македонија АД, ул. 11 Октомври, бр.9, 1000 Скопје, П ФАХ 532
Тип на бизнис или сектор	Служба за Технички Систем за Управување,
Дата	од Јануари 2005 до Декември 2008
Работно место	Член на Управен Одбор и Извршен Директор на подружница Оператор на електроенергетскиот систем
Главни активности и одговорности:	<ul style="list-style-type: none"> - развој и проценка на адекватноста на електро-преносниот систем, - оперативни планови, - работа во реално време, - системски баланс во реално време, - технички системи за SCADA/EMS, - автоматско читање на броилата, - автоматизација на трафостаниците
Име и адреса на работодавачот:	АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр. 4 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:	Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем
Дата	од Јануари 2009 до Мај 2010
Работно место	Советник на Управниот Одбор на ЕСМ-ЕВН
Главни активности и одговорности:	<ul style="list-style-type: none"> - Консултантски услуги за потребите на ЕВН Македонија во доменот на регулативен менаџмент, - набавка на загуби, - воспоставување на компанија за тргување со електрична енергија, - анализи на состојбата на пазарите со електрична енергија и прекугранични преносни капацитети во Југоисточна Европа
Име и адреса на работодавачот:	ЕВН Холдинг Македонија, Скопје, ул. 11 Октомври 9, 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:	Дистрибуција, тргување и снабдување со електрична енергија
Дата	од Мај 2010 до Август 2017

Работно место	Управител на ЕВН Трејдинг ДООЕЛ Скопје
Главни активности и одговорности:	<ul style="list-style-type: none"> - Управител, администратор на ЕВН Трејдинг Скопје - Управител, администратор на EVN South East Europe во Албанија (до 2014) - Управител, администратор на EVN South East Europe во Црна Гора (до 2015) - Планови за прекугранична размена - Интра-ден набавка и продажба на електрична енергија и пријавување на планови за размена - Долгорочни и краткорочни договори за набавка и продажба на енергија - Следење и прилагодување на регулативата во областа на трговија со електрична енергија за Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Црна Гора, Унгарија - Изработка на процеси за ден-однапред и интра-ден трговија со електрична енергија и пријавување на планови за размена - Следење на имплементација на потпишаните договори од финансиски и енергетски аспект - Соработка со Регулаторна Комисија за енергетика на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Завод за статистика на РМ, Народна Банка на РМ - Управување со финансиските ресурси и задолжувања на ЕВН Трејдинг - Следење на состојбата на пазарите на електрична енергија во регионот
	Од Август 2017
	Член на управен Одбор, Директор за производство на АД ЕЛЕМ
Име и адреса на работодавачот:	АД ЕЛЕМ Скопје, ул. 11 Октомври 9, 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:	Производство на електрична енергија
	-
Образование и тренинзи	
Датум	Од Септември 1980 до Јуни 1986
Титула на стекнатото образование	Дипломиран Инженер по Електротехника
Основни предмети/покривање на работно место	Електроенергетика
Име и тип на организацијата каде е стекнато образованието и тренингот	Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје Електротехнички Факултет - Скопје П ФАХ 574, 1000 Скопје Р. Македонија
Ниво во национална или интернационална класификација	VII ¹
Тренинзи	
Име и тип на обуката:	<ul style="list-style-type: none"> - British Council Macedonia – Сертификат Б2 за положен БУЛАТС (Business Language Testing Service) – 2017 - ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси - Обука за БУЛАТС (Business Language Testing Service) – 2017 - UNIX System Administration, TCP/IP Networking, инсталација, администрација, одржување, 1992; - SIEMENS EMPROS – Моделирање на база за податоци, Администрација на систем за долгорочно планирање, Јуни 1993 - ЈП ЕПС - Имплементација на софтвер за краткорочно планирање на електрична енергија, Март 1996 - Институт Михајло Пупин-Белград - Имплементација на SCADA софтвер, опрема и теле-информатичка комуникација, 1998 - SIEMENS SPECTRUM SCADA/EMS System – Моделирање на база за податоци, Администрација на систем за аквизиција и управување, Администрација на Систем за автоматско управување со секундарна и терциерна регулација (AGC), Администрација на Систем за естимација на состојба (State Estimator/Contingency Analysis) Септември-Декември 2000; - ABB Substation Control System, Моделирање на база за податоци, Администрација на систем за аквизиција и управување, Ноември 2004

Лични вештини и способностиМајчин јазик **Македонски**Други јазици **Англиски, Бугарски, Српски/Хрватски**

Само оценување

	Разбирање		Зборување		Пишување
	Слушање	Читање	Интерактивно	Самостојно	
Англиски	одлично	одлично	одлично	одлично	одлично
Српски/Хрватски	одлично	одлично	одлично	одлично	одлично
Бугарски	основно	основно	основно	основно	основно
	-	-	-	-	-

Компјутерски вештини и способности MS Office, Microsoft Project, UNIX, TCP/IP Netwoking, SCADA/EMS Software, Substation Automation Software, GTMAX (софтвер за симулација на пазар на електрична енергија)

Возачка дозвола Б Категорија

Дополнителни информации за членување во професионални тела и организации

2001-2005: SECI

Иницијатива за соработка на Југоисточна Европа (South East Europe Cooperation Initiative -) - Проект за Телекомуникации и Телеинформатика: Прелиминарен Дизајн на Телеинформатичко и Телеинформациско поврзување на Националниот Диспечерски Центар со земјите од Југоисточна Европа, Член

2005 - 2008: UCTE (денешен ENTSO-E)

УЦТЕ- Унија за координација на пренос на електрична енергија, Член на Управниот Комитет

2004 - : MAKO SIGRE

Меѓународна конференција за големи електрични системи, Македонски комитет за големи електрични системи во СИГРЕ - MAKO СИГРЕ, Член на Извршен Одбор, Претседател на Студиски Комитет Ц5: Регулатива во енергетскиот сектор и пазар на електрична енергија

2004 - : SIGRE PARIS

Член